

# Институции на ЕУ и други тела

Во уникатната институционална поставеност на ЕУ:

- Најголемите приоритети на ЕУ ги поставува Европскиот совет, кој претставува тело на националните лидери и лидерите на ниво на ЕУ
- Директно избраните пратеници ги претставуваат европските граѓани во Европскиот парламент
- Интересите на ЕУ во целина се промовираат од страна на Европската комисија, чии членови се назначени од страна на националните влади
- Владите ги бранат националните интереси на своите држави во Советот на Европската унија.

## Поставување на агендата

[Европскиот совет](#) ги поставува севкупните политички насоки – но нема надлежност да носи закони. Предводен од својот претседател – моментално [Herman Van Rompuy](#) – и составен од претседатели или шефови на влади на државите и претседателот на Комисијата, Советот остварува средби кои траат по неколку дена најмалку секои 6 месеци.

## Подготовка на закони

Постојат 3 главни институции кои се вклучени во законодавството на ЕУ:

- [Европски парламент](#), кој ги претставува граѓаните на ЕУ и е директно избран од нив;
- [Совет на Европска Унија](#), кој ги претставува владите на поединечни земји членки. Претседателството со Советот го споделуваат сите земји членки на ротирачка основа.
- [Европска комисија](#), која ги застапува интересите на Унијата во целина.

Овие три институции заедно, преку "[Вообичаената законодавна процедура](#)" (поранешно "заедничко одлучување") ги носат сите политики и закони кои се применуваат ширум ЕУ. Во основа, Комисијата предлага нови закони, а парламентот и Советот ги усвојуваат. Комисијата и земјите членки потоа ги спроведуваат, а Комисијата обезбедува соодветна примена и спроведување на законите.

[Носење одлуки во ЕУ](#) – повеќе за процедурите за подготовка на закони во ЕУ

[Листа на претседателства на Советот на ЕУ – 2011-2020](#)

## Други институции на ЕУ

Две други институции имаат клучни улоги:

- [Судот на правдата](#) го поддржува владеењето на европското право
- [Судот на ревизори](#) го проверува финансирањето на активностите на ЕУ.

Овластувањата и одговорностите на овие институции се пропишани со договорите, кои претставуваат основа на сè што прави ЕУ. Во нив исто така се утврдени правилата и процедурите кои мора да ги следат институциите на ЕУ. Договорите се договорени од страна на претседателите и/или премиерите на сите земји на ЕУ, и тие се ратификувани од нивните парламенти.

ЕУ има одреден број на други институции и [меѓу-институционални тела](#) кои имаат специјализирани улоги:

- [Европскиот економски и социјален комитет](#) ги претставува граѓанското општество, работодавачите и вработените
- [Комитетот на регионите](#) ги претставува регионалните и локалните власти
- [Европската инвестициска банка](#) финансира инвестициски проекти на ЕУ и помага на малите бизниси преку [Европскиот инвестициски фонд](#)
- [Европската централна банка](#) е одговорна за европската монетарна политика
- [Европскиот правобранител](#) спроведува истраги за лошото работење на институциите и телата на ЕУ
- [Европскиот супервизор за заштита на податоците](#) ја штити приватноста на личните податоци на луѓето
- [Канцеларијата за публикации](#) објавува информации за ЕУ
- [Европската канцеларија за селекција на кадар](#) спроведува процес на вработување во институциите на ЕУ и други тела
- [Европската школа за администрација](#) спроведува обуки во конкретни области за вработените во институциите на ЕУ
- Група на [специјализирани агенции и децентрализирани тела](#) вршат различни технички, научни и раководни задачи
- [Европската служба за надворешни работи](#) (EEAS) помага на Високиот претставник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика, во моментот Кетрин Ештон. Таа претседава со Советот за надворешни работи и ја спроведува заедничката надворешна и безбедносна политика, притоа обезбедувајќи доследност и координација на надворешните работи на ЕУ.